

Службен весник

на Република Македонија

Број 143

29 септември 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4412. Одлука за именување претседател и членови на Советот за безбедност на Република Македонија	4	4417. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Аеродром	6
4413. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2015 година	4	4418. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево	6
4414. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014 година	5	4419. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	6
4415. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	5	4420. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	7
4416. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Медицински факултет Скопје - Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија	5	4421. Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	7

	Стр.		Стр.
4422. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2014 година	7	4437. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	14
4423. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Македонски народен театар-Центар во Скопје.....	8	4438. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	14
4424. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2014 година	9	4439. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	14
4425. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.....	10	4440. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	14
4426. Решение од Судскиот совет на Република Македонија	10	4441. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	15
4427. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва	10	4442. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	15
4428. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	11	4443. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	15
4429. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	11	4444. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	15
4430. Одлука за дополнување на Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели.....	12	4445. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	16
4431. Одлука за дополнување на Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели.....	12	4446. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	16
4432. Одлука за дополнување на Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели.....	12	4447. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	16
4433. Одлука за дополнување на Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели.....	13	4448. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	16
4434. Одлука за дополнување на Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели.....	13	4449. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	17
4435. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	13	4450. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	17
4436. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	13	4451. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	17
		4452. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	17
		4453. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	17

	Стр.		Стр.
4454. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18	4473. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	22
4455. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18	4474. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	22
4456. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18	4475. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
4457. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18	4476. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
4458. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	19	4477. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
4459. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	19	4478. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	23
4460. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	19	4479. Решение за забрана на увоз на храна која содржи или се состои од листови бетел (Piper betle) од Бангладеш(*)	24
4461. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	19	4480. Правилник за начинот и постапката за спроведување на стручен испит за актуар.....	24
4462. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	20	4481. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	27
4463. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	20	4482. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец септември 2014 година	30
4464. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	20	4483. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на природен гас.....	30
4465. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	20	4484. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас.....	31
4466. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	21	4485. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона Тетово	31
4467. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	21	4486. Тарифник на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Тетово”	34
4468. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	21	Огласен дел	1-60
4469. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	21		
4470. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	22		
4471. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	22		
4472. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	22		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4412.

Врз основа на член 84 алинеја 6, член 86 став 1 и 2 и Амандман XIII од Уставот на Република Македонија, донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Претседател на Советот за безбедност на Република Македонија е

- д-р ГОРГЕ ИВАНОВ, претседател на Република Македонија.

II

За членови на Советот за безбедност на Република Македонија се именуваат:

- ТРАЈКО ВЕЉАНОВСКИ, претседател на Собранието на Република Македонија,
- м-р НИКОЛА ГРУЕВСКИ, претседател на Владата на Република Македонија,
- д-р ЗОРАН ЈОЛЕВСКИ, министер за одбрана,
- м-р ГОРДАНА ЈАНКУЛОСКА, министер за внатрешни работи,
- м-р НИКОЛА ПОПОСКИ, министер за надворешни работи,
- д-р ВЕЛИ КРЕЦИ,
- д-р ФЉОРА КАДРИУ и
- д-р НАЗМИ МАЉИЧИ.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-808/1
29 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Горге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4413.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2015 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата, по општините и Градот Скопје во 2015 година.

Член 2

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 2015 година финансирање на пренесените надлежности од областа на културата ќе се врши во раздел 18010, Потпрограма A2 - пренесување на надлежностите на Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443, преку блок дотации.

Член 3

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, наменски се распределуваат на општините и на Градот Скопје, за пренесените надлежности од областа на културата.

Член 4

Распределбата на средствата за блок дотации во 2015 година ќе се врши според следните критериуми:

- број на вработени во локалните установи од областа на културата по општини,
- трошоци за реализирање на дејностите од областа на културата според вкупната површина на објектите во кои се сместени локалните установи во општината,
- реализирање на дејностите од областа на културата.

Распределбата на средствата од блок дотацијата за културата по општини се врши според формулата:

$$БДК = \sum БДо \quad \text{каде} \quad o = 1, 2, \dots, x$$

$$БДо = Тбпо + ТДКо$$

$$Тбпо = \sum Ибп\text{лоу}$$

$$ТДКо = (ТДК1 + ТДК2 + ТДК3) + \sum ТДКЛЗo$$

$$ТДК1 = СДк1 / ВПО\text{лоу}$$

$$ТДК2 = СД К2 / ВПО\text{лоу}$$

$$ТДК3 = СД К3 / ВПО\text{лоу}$$

$$ТДКЛЗo = ИСДК / БО$$

БДК – вкупна блок дотација за култура
x – број на општини што се финансираат со блок дотации

БДо – вкупна блок дотација за општина

Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во општината

ТДКо – трошоци за дејноста култура за општината

Ибп\text{лоу} – износ за бруто плати за вработените во локалните установи од областа на културата во општината (Платите во установите од областа на културата се определуваат согласно Колективниот договор за култура („Службен весник на Република Македонија бр. 41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу Министерството за култура и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК, и според Колективните договори склучени на ниво на работодавец во установите од областа на културата)

ТДК1 - трошоци за дејноста на локалните установи од областа на библиотекарството

ТДК2 - трошоци за дејноста на локалните установи од областа на музичката и сценско-уметничката дејност

ТДК3 - трошоци за дејноста на локалните установи од областа на музејската дејност

ТДКЛ3о - трошоци за дејноста култура од јавен интерес од локално значење во општините во кои нема национални и локални установи од областа на културата

СДК1-средства за дејноста на локалните установи од областа на библиотекарството

СДК2- средства за дејноста на локалните установи од областа на музичката и сценско уметничката дејност

СДК3- средства за дејноста на локалните установи од областа музејската дејност

ВПОлуо-вкупна површина на објектите во кои се сместени локалните установи од областа на културата во општината

ИСДК – износ на средствата за дејноста култура во општините во кои нема локални установи од областа на културата

БО – број на општини во кои нема национални и локални установи од областа на културата.

Член 5

Средствата за блок дотации за пренесените надлежности од областа на културата ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за култура по динамика договорена со Министерството за финансии.

Општините во кои нема локални установи од областа на културата, средствата определени за таа намена да ги повлечат по претходно подготвена програма.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

Бр. 42-7243/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4414.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/0213), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/14), во членот 2 став (2) точка 1) во алинеја 3 точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите:

„освен за пченица во вкупна површина до 10 хектари, висината на директните плаќања изнесува 12.000,00 денари по хектар.“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7804/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4415.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на објектот приземна барака, број на зграда 1 на КП бр. 710, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр. 18624, со површина од 160 м2 кој се наоѓа на ул. „А.Мицковиќ“, Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7143/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4416.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ - ИНСТИТУТ ЗА СУДСКА МЕДИЦИНА, КРИМИНАЛИСТИКА И МЕДИЦИНСКА ДЕОНТОЛОГИЈА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар - патничко моторно возило: марка ФОЛКСВАГЕН, тип PASSAT, број на шасија WVWZZZ3BZXP487805, број на мотор AJM022845, ре-

гистарска ознака KU-159-DI, година на производство 1999, работна зафатнина на моторот 1896 см3, сила на моторот 85kW/ks, боја на каросеријата металик сива 7F.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење без надомест на Медицински факултет Скопје - Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со деканот на Медицински факултет Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7233/1 23 септември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

4417.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Аеродром и се пренесуваат во сопственост без надоместок недвижни ствари-објекти евидентирани во Имотен лист број 41160 за КО Кисела Вода 2 застроени на КП 1768/1 ул. „Ангел Димовски“, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект, број на зграда 13, влез 1, кат ПР, внатрешна површина 781 м2
- објект, број на зграда 35, влез 1, кат ПР, внатрешна површина 69 м2
- објект, број на зграда 37, влез 1, кат ПР, внатрешна површина 445 м2
- објект, број на зграда 37, влез 1, кат 01, внатрешна површина 445 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7280/1 23 септември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

4418.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, бр.02-1771/1-4/1, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 3.9.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7333/1 23 септември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

4419.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија, и тоа етажен премер на објектот – музеј галерија на Вангел Коцман, кој се наоѓа на ул. „Браќа Миладиновци“ – Струга, КП бр. 1314, КО Струга.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7409/1 23 септември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

4420.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија, и тоа етажен премер на објектот – стара градска кука, кој се наоѓа на ул. „Браќа Миладиновци“ – Струга, КП бр. 1337, КО Струга.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7409/2	Заменик на претседателот
23 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски, с.р.

4421.

Врз основа на член 254 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија, во својство на единствен содружник на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУ-
ВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕНАМЕНСКА
САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се врши зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје со вложување на непаричен влог и тоа:

- недвижна ствар – спортски објект ДТВ Партизан во Карпош 4, со внатрешна површина од 2.623 м² запишана во Имотен лист бр. 78806 КП 1227/1 КО Карпош, со проценета градежна вредност од 723.082 ЕВРА или 44.530.860,00 денари од страна на Министерство за правда, Биро за судски вештачења на 19.05.2014 година согласно Процена на недвижен имот бр. СВ 5 96/14 од 19.05.2014 година;

- недвижна ствар – објект лизгалиште со трибински и подтрибински простор како дел од Спортско рекреативниот центар Кале, со внатрешна површина од 5671 м², отворена површина од 3418 м² и волумен 23 м³ за-

пишана во Имотен лист бр.101667 КП 5520 КО Центар 1, со проценета градежна вредност од 1.634.079 ЕВРА или 100.806.334,00 денари од страна на Министерство за правда, Биро за судски вештачења согласно Процена на недвижен имот бр.СВ V 30/14 и

- недвижна ствар – објект – сала како дел од Спортско рекреативниот центар Кале, со внатрешна површина од 2361 м² и отворена површина од 2725 м² запишана во Имотен лист бр. 104173 КП 5526 КО Центар 1 со проценета градежна вредност од 1.065.942 ЕВРА или 65.757.962,00 денари од страна на Министерство за правда, Биро за судски вештачења согласно Процена на недвижен имот бр.СВ 5 5/14.

Член 2

Се задолжува Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје да изврши упис за зголемување на основната главнина во трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7709/1	Заменик на претседателот
23 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

4422.

Врз основа на член 42 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013, 106/2013 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА
ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/2014), во членот 2 бројот „77,5“ се заменува со бројот „76,8“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7771/1	Заменик на претседателот
23 септември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

4423.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИОТ ОТ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР-ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ

Член 1

Заради обезбедување на подобри и посовремени инфраструктурни услови за остварување на драмската дејност во Република Македонија, врз основа на проектната документација за изградба на објектот и Физибилити студијата за оправданост на доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство на Министерството за култура бр. 48-28/28 од 3.6.2014 година, а во согласност со стратешките приоритети и приоритетни цели на Владата на Република Македонија и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2014-2018 година, се утврдува потребата од започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Македонски народен театар - Центар во Скопје.

Член 2

Образложение за оправданоста

Врз основа на параметрите од физибилити студијата, оправданоста за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградбата на нов објект на местото на постоечкиот Македонски народен театар - Центар во Скопје, е финансиската придобивка на Република Македонија како јавен партнер, во износ од 9 698 048,00 евра што претставува разлика од инвестициската вредност доколку јавниот партнер самостојно ја финансира изградбата на објектот наменет за театар и инвестициската вредност доколку јавниот партнер ја реализира изградбата на објектот преку предложениот моделот на јавно приватно партнерство.

Согласно предмер пресметките на основниот проект и физибилити студијата вкупната вредност на театарот без гаражен простор и деловен објект изнесува 21 782 273,00 евра. Ова претставува проценета инвестициска вредност доколку јавниот партнер одлучи самостојно да го изгради објектот наменет само за театар. При реализација на проектот по пат на јавно приватно партнерство, инвестицијата на јавниот партнер би изнесувала 12 084 225,00 евра (од кои 8 084 225,00 евра за внатрешно уредување и опремување и 4 000 000,00 евра за кофинансирање распределени во пет годишни трансхи од по 800 000,00 евра, почнувајќи од 2016 година). Со ваквата реализација на проектот јавниот партнер остварува заштеда од 9 698 048,00 евра. Заштедата би можела да биде и повисока доколку при селекцијата за избор на приватен партнер се јави суб-

јект кој ќе побара помал износ на кофинансирање од страна на јавниот партнер од максимално утврдениот износ, како и доколку при набавката на внатрешното уредување и опремување на театарот се добијат понуди пониски од проценетите.

Член 3

Образложение за основот за идентификување на видот на договорот

Со воспоставувањето на јавно приватното партнерство, приватниот партнер ќе ја преземе обврската да обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за давање на јавна услуга од областа на културата, преку изградба на објект на јавна инфраструктура (изградба на современ театарски објект), до фаза на затворена карбина со фасада, предвидените инсталации и партерно уредување. Во замена за преземената обврска на приватниот партнер, ќе му се додели во сопственост дел од објектот наменет за комерцијални активности кој е предвиден согласно проектната документација и паричен надомест како кофинансирање, кој како максимален износ се определува на 4 000 000,00 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на доспевањето на секоја годишна трансха за исплата, согласно договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 4

Цели

Со воспоставувањето на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Македонски народен театар - Центар во Скопје ќе се постигнат следните цели:

- обезбедување на современи услови за остварување и унапредување на драмската дејност во Република Македонија,
- зголемување на можностите за создавање на современи и традиционални драмски дела и нивно презентирање на широката јавност,
- подигнување на свеста и нивото на театарската култура на широката јавност и
- поголема достапност на драмските дела.

Член 5

Предмет на јавно приватно партнерство

Предмет на јавно приватно партнерство е изградбата на нов објект на местото на постоечкиот Македонски народен театар - Центар во Скопје, како инфраструктурен повеќенаменски објект според модел-сценариото од физибилити студијата, Изградба – Сопственост - Трансфер (изградба на целокупниот објект од страна на приватниот партнер без внатрешно уредување и опремување на театарот, со кофинансирање од страна на јавниот партнер).

Основните услови за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство се:

- поднесена најниската понуда за кофинансирање,
- доработка на проектната документација за делот од објектот кој се однесува за приватниот партнер согласно постоечката проектна документација и предвидените намени од урбанистичката документација,

- обезбедување на одобрение за градење од надлежниот орган во рок од најмногу шест месеци од денот на доделувањето на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство,

- изградба на објектот во рок од најмногу три години од денот на обезбедување на одобрение за градење,

- обезбедување на стручен надзор за изградбата на објектот, а јавниот партнер има право да врши надзор на реализацијата на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство,

- обезбедување на банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на работите во износ од 5% од проценетата инвестициска вредност која треба да ја вложи приватниот партнер и

- да се приложи доказ дека има на располагање или има пристап до финансиски средства потребни за реализација на изградбата на новиот објект.

Член 6

Вид на постапка од Законот за јавните набавки

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградбата на нов објект на местото на постоечкиот Македонски народен театар - Центар во Скопје, ќе се спроведе како меѓународна отворена постапка за доделување на договор за јавна набавка за изведување на работи, согласно Законот за јавните набавки.

Постапката ќе се спроведе најмногу во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

Начин и рок за спроведување на постапка

За спроведување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградбата на нов објект на местото на постоечкиот Македонски народен театар - Центар во Скопје, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за култура, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе формира посебна Комисија.

Комисијата од став 1 на овој член, најдоцна во рок од 30 дена од денот на нејзиното формирање, ќе ја подготви тендерската документација заедно со нацрт договор и јавниот повик и ќе ја достави на одобрување до Владата на Република Македонија.

Комисијата од став 1 на овој член, јавниот повик ќе го објави согласно Законот за јавните набавки во рок од три дена од одобрувањето на тендерската документација од страна на Владата на Република Македонија.

Член 8

Висина на надоместок за издавање на тендерска документација

За издавањето на тендерската документација не се наплаќа паричен надоместок.

Член 9

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7881/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4424.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/14), во точката 1, потточка 1.2 износот „500.000,00“ се заменува со износот „2.300.000,00“.

Во потточката 1.3 износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „2.500.000,00“.

По потточката 1.3, се додава нова потточка 1.4 која гласи:

„1.4 Изработка на урбанистичко планска документација за викенд населба Треска.
300.000,00 денари“.

Во потточката 1.5 износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „1.500.000,00“.

Во потточката 1.6 износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „1.500.000,00“.

Во потточката 1.8 износот „1.500.000,00“ се заменува со износот „500.000,00“.

Во потточката 1.13 износот „800.000,00“ се заменува со износот „1.200.000,00“.

Потточката 1.16 се менува и гласи:

„Изработка на урбанистичко планска документација за општина Шуто Оризари со намена А и Д“
800.000,00 денари“.

Во „Вкупно:“ износот „21.000.000,00“ се заменува со износот „25.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7393/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4425.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Бюджетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2013) и член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2014, 31/2014 и 137/2014), во делот I, износот „1.602.100.000“ се заменува со износот „1.596.100.000“

II

Во делот II, во воведната реченица износот „1.931.600.000“ се заменува со износот „1.925.600.000“. Во табелата, во мерката 124 износот „539.673.157“ се заменува со износот „523.673.157“.

Во мерката 323 износот „147.249.315“ се заменува со износот „157.249.315“.

III

Во делот X во ставот 1 алинеја 1 износот „80.000.000“ се заменува со износот „96.000.000“.

Во алинеја 2 износот „325.125.048“ се заменува со износот „293.125.048“.

IV

Во делот XVIII, во ставот 1 по алинејата 4 се додава нова алинеја која гласи:

„- инвестиции за озеленување на површини покрај природни езера и магистрални патишта во рурални средини.“

По ставот 3 се додаваат два нови ставови 4 и 5 кои гласат:

„Корисник на средствата од ставот 1 алинеја 5 на овој дел е Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Македонски шуми“.

Неповратната финансиска поддршка од став 1 алинеја 5 од овој дел, се доделува во висина од 100% од вкупната вредност од прифатливите трошоци и се исплаќа во висина на износот утврден согласно договорите за јавни набавки склучени од корисникот од ставот 4 на овој дел и склучен договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7814/1
23 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4426.

Судскиот совет на Република Македонија по правосилно спроведената постапка согласно член 93 став 1 алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија в.в. со член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува следното

РЕШЕНИЕ

Се разрешува од вршење на судиската функција Орце Филипов, судија на Основниот суд Кочани, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција од член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите.

Бр. 07-1700/1
25 септември 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4427.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/12, 98/13 и 166/13) во точка 2, став 6, зборовите: „(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/08, 31/09, 91/11, и 127/12)“, се заменуваат со зборовите: „(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/13 и 157/13)“.

2. Во точка 23, зборот: „31.12.2014“ се заменува со зборот: „31 декември 2015“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

О.бр. 02-15/IX-1/2014
25 септември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4428.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Стрелец“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 (седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Стрелец“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 г, во овална форма со димензии 35 x 45 мм, полирани со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно стакленце со димензии 18,4 x 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот е прикажана украсна композиција што претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песочниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вметнатото сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото стакленце). На горниот дел од кованата пара е прикажан грбот на Република Македонија. По должината на периметарот, на двете страни, се прикажани симболите на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци (Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 денари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2014“ и ознаката „Ag925“.

- на реверсот во левиот дел од центарот на монетата е прикажан портрет на млада девојка којашто стрела со лак и стрела. На десната страна е вметнато кобалтно стакленце на кое е претставена слика на созвездието Стрелец, и е опкружена со украс (коса на девојката и цели).

На долниот дел, по должината на периметарот, е прикажан симболот на хороскопскиот знак Стрелец отпечатен на цел, како и името на овој хороскопски знак на латински јазик.

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ги и симболот Стрелец и, делумно, косата) се насликани со злато.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/IX-4/2014
25 септември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4429.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Јарец“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7 000 (седумилјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели „Јарец“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 19,43 г, во овална форма со димензии 35 x 45 мм, полирани со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тркалезно стакленце со димензии 18,4 x 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот е прикажана украсна композиција што претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песочниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вметнатото сино тркалезно кобалтно стакленце (низ целото стакленце). На горниот дел од кованата пара е прикажан грбот на Република Македонија. По должината на периметарот, на двете страни, се прикажани симболите на осумте планети од Сончевиот систем коишто покрај Сонцето и Месечината влијаат на хороскопските знаци (Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон). Исто така, по должината на периметарот се прикажани натписите: „Република Македонија“ и „10 денари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2014“ и ознаката „Ag925“.

- на реверсот, на левата страна е прикажана слика на јарец што лежи. На десната страна е претставено созвездие коешто му одговара на хороскопскиот знак Јарец, насликано на вметнато кобалтно стакленце и опкружено со украс.

На долниот дел е прикажано името на монетата на латински јазик, заедно со симболот на хороскопскиот знак Јарец отпечатен на рог.

Одредени елементи на релјефот (вклучувајќи ги симболот Јарец, дел од украсот, како и роговите и опашката на Јарецот) се насликани со злато.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/IX-5/2014
25 септември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4430.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр.02-15/III-4/2014 од 27 март 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/14), по точка 4 се додава нова точка 4-а која гласи:

„4-а. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кована пара за колекционерски цели што ќе се продава и дистрибуира надвор од територија на Република Македонија и на територија на Република Македонија.“

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/IX-6/2014
25 септември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4431.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр.02-15/III-5/2014 од 27 март 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/14), по точка 4 се додава нова точка 4-а која гласи:

„4-а. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кована пара за колекционерски цели што ќе се продава и дистрибуира надвор од територија на Република Македонија и на територија на Република Македонија.“

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/IX-7/2014
25 септември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4432.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр.02-15/IV-4/2014 од 30 април 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/14), по точка 4 се додава нова точка 4-а која гласи:

„4-а. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кована пара за колекционерски цели што ќе се продава и дистрибуира надвор од територија на Република Македонија и на територија на Република Македонија.“

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/IX-8/2014
25 септември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4433.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр.02-15/VII-4/2014 од 3 јули 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/14), по точка 4 се додава нова точка 4-а која гласи:

„4-а. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кована пара за колекционерски цели што ќе се продава и дистрибуира надвор од територија на Република Македонија и на територија на Република Македонија.“

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/IX-9/2014
25 септември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

4434.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр.02-15/VII-3/2014 од 3 јули 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/14), по точка 4 се додава нова точка 4-а која гласи:

„4-а. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кована пара за колекционерски цели што ќе се продава и дистрибуира надвор од територија на Република Македонија и на територија на Република Македонија.“

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/IX-10/2014
25 септември 2014 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

4435.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Патишка река во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Патишка река, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Патишка река.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15315/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4436.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тажево во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тажево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Тажево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15316/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4437.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Алданди во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крушево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Алданди, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Алданди.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15317/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4438.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Спанчево-Вон-град во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кочани.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Спанчево-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Спанчево-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15318/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4439.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Давидово во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гевгелија.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Давидово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Давидово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15319/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4440.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раштак во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раштак, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Раштак.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15320/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4441.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Д. Липовиќ во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Радовиш.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Д. Липовиќ, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Д. Липовиќ.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15321/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4442.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мустафино-Вон-град во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мустафино-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мустафино-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15322/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4443.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црвени Брегови 2 во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Неготино.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црвени Брегови 2, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Црвени Брегови 2.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15323/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4444.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ораовец во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ораовец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ораовец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15324/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4445.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Севендекли во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гевгелија.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Севендекли, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Севендекли.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15325/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4446.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 21.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Еловец во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Еловец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Еловец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15326/1
21 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4447.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лозово-Вон-град во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лозово-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лозово-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15354/1
22 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4448.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Белица во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Белица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Белица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15355/1
22 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4449.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бусилци во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бусилци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бусилци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15356/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4450.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сливница во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сливница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Сливница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15357/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4451.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Малкоец во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Малкоец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Малкоец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15358/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4452.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јаболци во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јаболци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Јаболци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15359/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4453.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сушица во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сушица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Сушица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-15360/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4454.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 22.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Растеш во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Растеш, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Растеш.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-15361/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4455.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Д. Дупени во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Д. Дупени, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Д. Дупени.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-15108/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4456.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Перово во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Перово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Перово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-15109/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4457.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дрмени во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дрмени, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дрмени.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15110/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4458.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Курбиново во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Курбиново, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Курбиново.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15111/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4459.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ињеве-Вон-град во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Радовиш.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ињеве-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ињеве-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15112/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4460.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Нижеполе во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Нижеполе, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Нижеполе.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15113/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4461.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Старавина во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Старавина, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Старавина.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15114/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4462.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Канино во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Канино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Канино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15115/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4463.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дихово-Вон-град во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дихово-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дихово-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15116/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4464.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Осолница во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Осолница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Осолница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15117/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4465.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 19.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Д. Количани во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Д. Количани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Д. Количани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-15118/1
19 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4466.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пареша, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пареша, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пареша.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-15688/1
29 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4467.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Србица-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Србица-Вон-Град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Србица-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-15689/1
29 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4468.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брждани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брждани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Брждани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-15690/1
29 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4469.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Првце, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Првце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Првце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-15691/1
29 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4470.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Каменица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Каменица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Каменица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15874/1
4 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4471.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Драмче, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Драмче, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Драмче.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15875/1
4 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4472.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кленоец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кленоец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кленоец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15876/1
4 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4473.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 3.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Езерани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Езерани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Езерани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15815/1
3 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4474.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 3.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Валандово-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Валандово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Валандово-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Валандово-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15816/1
3 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4475.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 3.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свето Митрани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крушево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свето Митрани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Свето Митрани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15817/1
3 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4476.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 3.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Турје, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Турје, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Турје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15818/1
3 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4477.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 3.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Смоквица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гевгелија.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Смоквица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Смоквица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15819/1
3 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4478.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 3.9.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Селник, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Селник, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Селник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-15820/1
3 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****4479.**

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ХРАНА КОЈА СОД-
РЖИ ИЛИ СЕ СОСТОИ ОД ЛИСТОВИ БЕТЕЛ
(PIPER BETLE) ОД БАНГЛАДЕШ(*)**

Член 1

Со ова решение се забранува увоз на храна во Република Македонија која содржи или се состои од листови бетел (Piper betle) од Бангладеш.

Член 2

Забраната од членот 1 на ова решение се однесува на сите прехранбени производи кои во себе содржат или се состојат од листови бетел (Piper betle) со тарифен број 1404 90 00 кои потекнуваат или доаѓаат од Бангладеш.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-5794/4
2 септември 2014 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.

(*) Со ова решение се врши усогласување со Одлуката на Комисијата за спроведување од 13 февруари 2014 година за повлекување на привременити увоз од Бангладеш на храна која содржи или се состои од листови бетел, CELEX бр. 32014D0088

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ****4480.**

Врз основа на членот 158-с, точка 1), членот 154-в, членот 154-г став (2), 154-д став (4), членот 154-ж, членот 154-з, членот 154-м став (3), членот 154-н став (4), членот 154-њ став (1) и член 154-к став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 112/2014), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 23.9.2014 година, донесе

**ПРАВЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА АКТУАР**

Општи одредби**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за спроведување на стручниот испит за актуар, начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот како и формата и содржината на уверението за положен стручен испит за актуар.

Услови за полагање на стручен испит**Член 2**

Стручен испит за актуар може да полага лице кое ги исполнува условите од член 112 став (1) точки 1) и 5) од Законот за супервизија на осигурување.

**Спроведување на обука
за актуар****Член 3**

(1) Обуката и стручниот испит за актуар се спроведува врз основа на констатирана потреба од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата), но најмалку еднаш годишно.

(2) Доколку не се пријават најмалку 5 (пет) кандидати, Агенцијата може да не ја спроведе обуката односно стручниот испит за актуар.

(3) Обуката за актуар за предметите од Наставната програма од член 4 став (4) од овој Правилник ја спроведуваат едукатори ангажирани од Агенцијата за супервизија на осигурување.

(4) Начинот и постапката на спроведување на обуката за актуар за предметите од Наставната програма за полагање на стручен испит за актуар ја пропишува Агенцијата.

(5) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата веб-страница ги известува заинтересираните кандидати за времето и местото на одржување на обука за актуар, односно стручниот испит за актуар.

Стручен испит за актуар**Член 4**

(1) Стручниот испит за актуар се полага по следните предмети:

- 1.1 веројатност и статистика;
- 1.2 финансиска математика;
- 1.3 стохастичко моделирање;
- 1.4 економија;
- 1.5 модели на доживување;
- 1.6 актуарска математика 1;
- 1.7 актуарска математика 2;
- 1.8 управување со инвестиции и средства;
- 1.9 осигурување на живот;
- 1.10 неживотно осигурување;
- 1.11 социјално и пензиско осигурување;
- 1.12 здравствено осигурување;
- 1.13 сметководство во осигурувањето;
- 1.14 регулатива од областа на осигурувањето и
- 1.15 професионализам и етика.

(2) За секој од предметите од став (1) на овој член одделно се полага испит кој се состои од два дела и тоа:

1) Прв дел (теоретски дел) со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и

2) Втор дел (практичен пример) со кој се проверува способноста за примена на законите во практиката.

(3) Деталната содржина на секој од предметите од став (1) на овој член е разработена во Наставна програма за полагање на стручен испит за актуар која ја утврдува Агенцијата и во истата се содржани градивото, прописите и литературата.

(4) Наставната програма од став (4) на овој член Агенцијата ја објавува на нејзината веб-страница.

Прв (теоретски) дел од стручниот испит за актуар**Член 5**

(1) Стручниот испит за актуар за секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник се полага по завршување на обуката за актуар за секој предмет одделно.

(2) Стручниот испит за актуар за секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник започнува со полагање на првиот (теоретски) дел од испитот.

(3) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за актуар по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник, се полага писмено по електронски пат со одговарање на определен број на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(4) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за актуар по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник содржи вкупно 30 прашања.

(5) Секое прашање се состои од 5 понудени опции за заокружување од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.

(6) Секој точен одговор на прашање се бодува со 1 (еден) поен, сличните и неточните одговори не се бодуваат.

(7) На кандидатот за време на полагање на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за актуар не му се дозволува користење на закони ниту закони со коментари и објаснувања.

(8) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути.

(9) Се смета дека првиот (теоретски) дел од стручниот испит за актуар по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник, испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени поени, односно доколку постигне најмалку 21 поен.

(10) Кандидатот кој не го положил успешно испитот од некој предмет може само еднаш да го повтори полагањето на испитот по истиот предмет.

(11) Кандидатот кој два пати еднопосредно не го положил испитот од еден предмет го губи правото да ги полага преостанатите испити, но успешно положените испити му се признаваат при следно спроведување на стручен испит за актуар.

(12) Резултатите од полагањето на првиот дел од стручниот испит за актуар му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот веднаш по неговото завршување.

Втор дел (практичен пример) од стручниот испит за актуар**Член 6**

(1) Кандидатот кој не го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за актуар по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник не може да го полага вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник за секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник.

(2) Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за актуар по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник се полага во рок од најмалку 15 дена по успешно полагање на првиот (теоретски) дел од стручниот испит по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник.

(3) Вториот дел од стручниот испит за актуар за секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник се состои од:

1) Практичен пример;

2) Прашања кои кандидатот треба да ги одговори врз основа на практичниот пример и/или

3) Задачи кои кандидатот треба да ги реши врз основа на практичниот пример.

(4) Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за актуар се полага писмено со проучување на 6 практични примери по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник. Секој практичен пример содржи 1 прашање со 5 понудени опции за заокружување од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.

(5) Секој точен одговор на прашање се бодува со 5 (пет) поени, сличните и неточните одговори одговори не се бодуваат.

(6) Кандидатот го положил вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за актуар доколку освоил минимум 70% од вкупниот број бодови односно доколку освоил минимум 21 поен.

(7) На кандидатот за време на полагање на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за актуар му се дозволува единствено користење на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска врзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот, калкулатор и пенкало.

(8) Вкупното времетраење на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за актуар по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник, изнесува 120 минути.

(9) Резултатите од полагањето на вториот дел од стручниот испит за актуар по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник, му се достапни на кандидатот најдоцна во рок од 5 (пет) дена од денот на полагањето.

Комисија за спроведување на стручниот испит за актуар**Член 7**

(1) Прашањата за стручниот испит за актуар ги верификува Комисија за спроведување на стручниот испит за актуар (во натамошниот текст: Комисија).

(2) Комисијата од став (1) на овој член врши и ревизија и ажурирање на јавно достапната база на прашања за спроведување на стручниот испит за актуар.

(3) Комисијата од став (1) на овој член ги разгледува доставените писмени забелешки од страна на кандидатите кои не го положиле вториот дел од стручниот испит за актуар како и од кандидатите кои сметаат дека одговорите не им се соодветно бодувани, најдоцна во рок од седум дена од денот на приемот на забелешките и може да направи корекција на бројот на поени доколку утврди дека е настаната грешка при бодувањето.

(4) Комисијата ја формира Советот на експерти на Агенцијата.

(5) Комисијата се состои од 6 (шест) члена од кои 1 (еден) претседател, 2 (два) члена и 3 (три) заменици членови на Комисијата.

(6) Комисијата по нејзино формирање донесува Деловник со кој се пропишува начинот на работа на Комисијата.

Постапка за спроведување на стручниот испит за актуар

Член 8

(1) За полагање на стручниот испит за актуар, кандидатот до Агенцијата поднесува барање за полагање на стручен испит за актуар.

(2) Со барањето за полагање на стручен испит за актуар кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на стручниот испит за актуар пропишани во член 2 од овој правилник.

(3) Агенцијата со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот испит за актуар.

(4) Кандидатот на кој што со решение му е одобрено барање за полагање на стручниот испит за актуар, преку електронска пошта се известува за времето и местото на полагање на стручниот испит за актуар најдоцна во рок од 8 дена пред полагање на стручниот испит за актуар.

(5) На кандидатот на кој што со решение му е одобрено барање за полагање на стручниот испит за актуар мора да му се овозможи да го полага стручниот испит за актуар во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на стручниот испит за актуар.

(6) Кандидатот е должен во рок од 5 дена од добивање известување од став (4) од овој член, преку електронска пошта, да го пријави учеството на стручниот испит за актуар.

(7) Даумот и времето на полагање на испитот се објавува на веб страницата на Агенцијата најмалку 3 дена пред одржување на стручниот испит за актуар.

Член 9

(1) Стручниот испит за актуар се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит за актуар со материјално техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Полагањето на стручниот испит за актуар се снима и во живо се емитува на веб страницата на Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Агенцијата.

(3) Во просторијата за полагање на стручниот испит за актуар, за време на полагање на испитот се присутни двајца овластени претставници од Агенцијата, членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за актуар од член 7 став (4) од овој Правилник, еден претставник од Министерството за финансии, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и еден информатичар предложен од Министерството за информатичко општество и администрација.

(4) Просторот и условите за одржување на стручниот испит за актуар ги обезбедува посебно правно лице со кое Агенцијата склучила договор а кое што ги исполнува просторните услови и материјално техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот кои ги пропишува Агенцијата.

Член 10

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит за актуар овластениот претставник од Агенцијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта или патна исправа.

(2) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за актуар не му се дозволува користење на мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за актуар не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот од членот 9 став (3) од овој Правилник, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути стручниот испит за актуар продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок стручниот испит за актуар само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит за актуар.

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути стручниот испит за актуар се прекинува за сите кандидати што го полагаат стручниот испит за актуар и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит за актуар.

(6) Доколку кандидатот при полагањето на стручниот испит за актуар постапува спротивно од ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на стручниот испит за актуар во таа испитна сесија.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит за актуар и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит за актуар.

(8) Лицата од членот 9 став (3) од овој Правилник, за време на полагањето на стручниот испит за актуар не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага стручниот испит за актуар, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржуваат подолго од пет минути.

Член 11

(1) На денот на полагањето на стручниот испит за актуар претставникот на Агенцијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за стручниот испит за актуар, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем, од јавно достапната база на прашања.

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит за актуар содржат упатство за начинот на решавање на истиот за кое претставникот на Агенцијата дава појаснување пред да започне полагањето на стручниот испит за актуар.

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот испит за актуар не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно практичниот пример и прашања и/или задачи за вториот дел од испитот во една сесија за повеќе од еден кандидат.

Член 12

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од стручниот испит за актуар поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем полагањето на стручниот испит за актуар се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член ќе се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на стручниот испит за актуар истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член стручниот испит за актуар се презакажува за друг термин.

Член 13

(1) По завршување на стручниот испит за актуар Комисијата составува записник.

(2) Записникот го потпишуваат членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за актуар кои присуствувале на спроведување на стручниот испит за актуар.

(3) Кандидатот успешно го положил стручниот испит за актуар доколку остварил најмалку 70% од вкупниот број предвидени поени од првиот (теоретски) дел и најмалку 70% од вкупниот број предвидени поени од вториот (практичен) дел по секој од предметите наведени во член 4 став (1) од овој правилник.

Уверение за положен стручен испит за актуар**Член 14**

(1) На кандидатот кој успешно го положил стручниот испит за актуар согласно записникот од член 13 став (1) од овој правилник, Агенцијата му издава Уверение за положен стручен испит за актуар во рок од 15 дена од денот кога е утврдено дека стручниот испит за актуар е положен.

(2) Уверението за положен стручен испит за актуар содржи:

1. Полно име и презиме на лицето;
2. Година и место на раѓање на лицето;
3. Датумот на полагање на стручниот испит за актуар;
4. Број и датум на издавање на Уверението за положен стручен испит за актуар и
5. Име, презиме и потпис на претседателот на Комисија за спроведување на стручен испит за актуар.

Преодни и завршни одредби**Член 15**

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува еден година од денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/2013).

(2) Со започнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/2011).

Бр. 0201-604/3
23 септември 2014 година
Скопје

Извршен член на Советот
на експерти на Агенцијата,
Лулзим Имери, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4481.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 29.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Коста Шахов бр. 12-2, Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа „МХЕЦ Галичка Река 3“ со референтен бр. 33 издадена со Одлука УП1 бр. 07-56/13 од 26.06.2013 година („Службен весник на РМ“ бр. 90/13), влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-56/13
29 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Коста Шахов бр.12-2, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
29.9.2014 година

4. Датум до кога важи лиценцата
29.9.2049 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 135.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6281370

7. Единствен даночен број – 40430007005793

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Галичка Река 3“ со реф. бр. 33 на КП бр. 580, КП бр. 581, КП бр. 45 и КП бр. 46/1 ИЛ бр. 113; КО Јанче Општина Маврово и Ростуше.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ГАЛИЧКА
РЕКА 3, реф. бр. 33

- број на производни единици (агрегати):.....1 (еден)
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон вертикална
 - производител GUGLER
- PELTON TURBINE PT 200v-3
 - нето пад241,38 m
 - номинален проток.....0,610 m³/s
 - број на вртежи.....750min-1
 - максимална моќност.....1129 kW
 - тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип –трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило вертикално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:TESS
 - номинална активна моќност.....1200 kW
 - број на вртежи.....750 min-1
 - cosφ.....0.8
 - ниво на заштита.....IP23
 - класа на изолација.....F
 - тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
 - типтрофазен, маслен
 - производител:Siemens
 - преносен однос.....0,4/10(20) kV/kV
 - моќност.....1600 kVA
 - фреквенција.....50 Hz
 - напон на краток спој.....6%

4482.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец септември 2014 година, на седницата одржана на 26 септември 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и

снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец септември 2014 година, се утврдува да изнесува 30,0842 ден/nm³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец септември 2014 година, во износ од 25,4383 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец септември 2014 година („Службен весник“ бр. 140/14);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец септември 2014 година („Службен весник на РМ“ бр. 140/14);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 ден/nm³, утврдени со Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08–177/14
26 септември 2014 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.

4483.

Врз основа на член 27 и член 90 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 62 од Правилата за пазар на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/14 и 91/14), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 29.9.2014 година, донесе

П Р А В И Л А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАС

Член 1

Во Правилата за пазар на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/14 и 91/14) во член 66 зборовите: „1 октомври 2014 година“ се заменуваат со зборовите:

„1 јануари 2015 година.“

Член 2

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2116/1
29 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4484.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) на седницата одржана на 29.9.2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА ПРЕНОС, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

Член 1

Во Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.166/09, 15/10, 166/12 и 185/13), член 4 став 3 алинеја 3 се менува и гласи:

- за регулирана дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос, регулираниот период почнува од 1.1.2010 година, а завршува на 31.12.2014 година.

Член 2

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2118/1
29 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

4485.

Врз основа на член 8, став 4 од Договорот за Јавно приватно партнерство склучен помеѓу НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП и ДТИРЗ за основање и менаџирање на ТИРЗ Тетово, НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП на 11.9.2014 година, ги донесе следните

П РА В И Л А
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА
ЗОНА ТЕТОВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона Тетово, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ Тетово за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно потпишаниот Договор за јавно приватно партнерство (ЈПП) склучен помеѓу НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово (Приватен партнер) и ДТИРЗ (Јавен Партнер) за функционирање во кохерентност со овој Правилник и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ
ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ Тетово, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ Тетово за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрението добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

5. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Член 5

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисници на ТИРЗ Тетово, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и Корисникот на зоната согласно член 33 и Член 34 од Законот за ТИРЗ, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;

- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;

- обезбедување на границите на зоната;

- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на владение врз парцелата во рамките на ТИРЗ Тетово, во согласност со „Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисници на ТИРЗ Тетово“.

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот, како и според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата. Закупувачот - корисник ќе ги изгради сите потребни времени влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, пастиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонира кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела / износ:

- 2.500м ² или помалку	МКД 500.000,00 денари.
- 2.500м ² до 5.000 м ²	МКД 800.000,00 денари.
- 5.000м ² до 10.000 м ²	МКД 1.200.000,00 денари.
- 10.000 м ² и повеќе	МКД 1.500.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела / износ:

За сите големини МКД 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употребата на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштита на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материји;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

д. За време на работните и неработните часови закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЈНОСТИ

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и службени дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на сировините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

2. Во ТИРЗ Тетово корисникот може да врши и:

а) Складирање на стоки за свои потреби;

б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната;

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона Тетово не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфилтрирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозиви;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;

- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие Правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од „Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони“ и „Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од задолжителната евиденција и пропишаниот образец од записот на задолжителната евиденција во технолошко индустриска развојна зона“. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2007).

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Правилникот може да се менува со одлука на Одборот на директори на НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП а измените влегуваат во сила со нивното објавување во „Службен весник на РМ“, по добиена согласност од страна на Владата на Република Македонија.

Рег. Бр.93-1/2014
11 септември 2014 година
Тетово

НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП
Претседател на Одбор
на Директори,
Аки Етеми, с.р.

4486.

Врз основа на член 12 став 4 алинеа 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10 и 127/12), а согласно член VIII став 4 од Договорот за Јавно Приватно Партнерствозаведен под ОДУ бр. 69/13 од 5.4.2013 година, Приватниот партнер НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово, на ден 11.9.2014 година го донесе следниот

ТАРИФНИК
НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ТЕТОВО”

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ “Тетово” - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на Јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над споведувањето на мерките за противпожарна заштита	5,00 МКД/м ² закупен простор
2.	Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот на Царинската управа за задолжителна евиденција. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Тетово” - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземаат возилата за кои е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ “Тетово” од страна на ДТИРЗ	500,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	500,00 МКД
4.	Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ “Тетово”	
4.1	Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2	Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД

4.3	Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4	Идентификациона картичка за возило на корисник	1000,00 МКД
4.5	Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1000,00 МКД
4.6	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7	Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1000,00 МКД
5.	Почетна месечна Закупнина за 1m ² опремен деловен простор со површина до 25 m ²	2000,00 МКД месечно
6.	Почетна месечна Закупнина за 1m ² неопремен деловен простор со површина над 25 m ²	1.000,00 МКД месечно
7.	Почетна месечна закупнина за 1m ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8.	Закупнина за 1m ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9.	Закупнина за 1m ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15 m ²	8.500,00 МКД месечно
11.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30 m ²	12.500,00 МКД месечно
12.	Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
13.	Поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната	150,00 МКД/m ³

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ

II

Надоместоците за услугите од Дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата на сметка на НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово.

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Тетово“ од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Тетово“ од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Тетово“ од Дел I точка 2 на овој тарифник.

IV

Идентификациона картички од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена.

V

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, истиот ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Рег. Бр. 93-2/2014
11 септември 2014 година
Тетово

Технолошко Индустриска Развојна Зона Тетово
НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово
Извршен член на одбор на Директори,
г-дин. Аки Етеми, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014143